

Токму Пуканиќевите текстови говорат дека неговиот убиец би можел да биде припадник на мафијата, што недвосмислено го отвора прашањето дали можеби овој случај нема да предизвика серија мафијашки убиства низ целиот регион или, пак, тој период заврши со транзицијата? Доколку го следиме примерот со Република Бугарија би можеле да кажеме дека таа "ера" во оваа земја заврши, со нејзиното влегување во Европската унија. Сепак, од годините на транзицијата, кога царуваше ерата на мафијата во Бугарија, ќе останат запишани 200 ликвидации, кои се ставаа на списокот на нејзини дела. Ваква слична пресметка веќе доживеа и Република Србија, кога Владата на оваа земја, веднаш по убиството на премиерот Зоран Ѓинѓиќ, ѝ објави војна на мафијата, односно на подземјето, активирајќи ја акцијата "Сабја". Сепак, мора да се потенцира дека во оваа држава, во која промените де факто одат тешко, справувањето со мафијата сè уште е тема број еден за сите српски политичари. Ништо поразлична, ако не и полоша, не е состојбата со мафијата и во Босна и Херцеговина. Земја која го доживеа најгрозороморниот филм на војната, земја во која реформите се прават многу бавно. Со еден збор, земја во која мафијата го има главниот збор!? Каде е Македонија?



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

ТУТУНСКАТА МАФИЈА МУ ОБЈАВИ ВОЈНА НА БАЛКАНОТ!

По оперативната акција со кодно име "Балкан експрес", направена по повод убиството на новинарот и сопственик на неделникот "Национал", Иво Пуканиќ, како и неговиот маркетинг директор, Нико Фрањкиќ, Хрватска поднесе пет кривични пријави, од кои три за тројца хрватски државјани, една за српски државјанин, и последната за личност која има двојно државјанство, односно хрватско и босанско. Токму оваа последната е за првиот оперативец и мозокот на целата акција, Жељко Милановиќ, кој на јавноста ѝ е познат по неговото учество во "Црвените беретки" на Милорад Луковиќ-Легија, а кој се сомничи дека во кругот на весникот "Национал" ја донел бомбата која ги усмрти Пуканиќ и Фрањкиќ. Милановиќ, познат по прекарот Црвен ветер, според оперативните сознанија на хрватската полиција е во бегство, и се претпоставува дека се наоѓа некаде во Република Српска иако, како што се шпекулира, успеал за само десет минути да ѝ побегне на полицијата. Тој е личност за која Интерпол веќе подолго време има распишано потерница, односно покрај хрватската, за него трага и полицијата на Унгарија, Србија и Црна Гора, поради вооружени грабежи, киднапирања и убиства.

Сторителите на убиствата на Пуканиќ и Фрањкиќ еден месец однапред изнајмиле стан, кој се наоѓа наспроти Редакцијата на "Национал", од каде можело целосно да се забележи движењето на Пуканиќ, но и прегледно да се набљудува целиот паркинг простор, каде убиениот го паркирал својот автомобил. Според хрватската полиција, бомбата која на паркинг просторот ја донел Милановиќ е активирана од страна на Бојан Гудуриќ, кој се наоѓал во станот, и каде потоа двајцата го очекувале расплетот на ситуацијата. Бом-

бата била активирана во 18.27 часот, односно во моментот кога Пуканиќ ја допрел бравата на автомобилот. Полицијата претпоставува дека за ваквиот успешен атентат ликвидаторите два месеца по дваесет и четири часа го следеле Пуканиќ, при што се запознале со неговите секојдневни навики и движења. Покрај Гудуриќ и Милановиќ, за убиството на Пуканиќ се сомничат и Роберт и Лука Матаниќ, како и Амир Мафалани, на кои им е одреден триесетдневен притвор.

Но, тука не завршува акцијата "Балкан експрес". Според сознанијата, таа треба да се прошири многу повеќе, односно и надвор од Република Хрватска, за што говори и интензивната соработка на полициите од Хрватска, Србија и Бугарија. Најверојатно цел е да се стегне обрачот околу балканската мафија, која сè уште е моќна на овие простори, пред сè, поради фактот што добар дел од членовите на овие групации имаат одлични врски со политичките структури во земјите. Дали и Република Македонија ќе биде вклучена во оваа акција?

ХРВАТСКА ЈА ТРЕСАТ АТЕНТАТИ!

Пред седиштето на својот весник, во терористички чин беше убиен сопственикот и главниот и одговорен уредник на еден од најтиражните неделници во Република Хрватска, Иво Пуканиќ. Подметнатата бомба до автомобилот на Пуканиќ, која беше активирана со далечински управувач, одекна силно во хрватската јавност, која овој чин недвосмислено го окарактеризира како брутална мафијашка ликвидација. Хрватска веќе подолго време е на нозе. Премиерот Иво Санадер веднаш наложи и

КА СЕКОЈА ДРЖАВА ИМА СВОЈА МАФИЈА!?



треба да се најдат зад решетки. Кој е всушност Пуканиќ веројатно ќе се дознае откако МВР на Хрватска ќе одлучи да ја информира јавноста за тоа што сè било најдено во неговиот сеф, во кој, според сведоците, имало мноштво доверливи документи!? Засага како сигурна во воздух лебди констатацијата дека станува збор за брутална мафијашка пресметка, чија порака нема само цел да посее страв меѓу новинарите, туку дефинитивно и меѓу политичарите!?

МАФИЈАТА ОСОМНИЧЕНА ЗА УБИСТВОТО НА ПУКАНИЌ!

Главниот и одговорен уредник, водно и сопственик на неделникот "Национал", Иво Пуканиќ, често се поврзуваше со подземјето во Хрватска. Поч-

ПУКАНИЌ БЕЗ ПАРДОН ГИ ПИШУВАШЕ СВОИТЕ ТЕКСТОВИ

спроведе вонредна состојба во сите институции, надлежни за расветлување на овој случај, дотолку повеќе што само пред неколку седмици се случи уште едно убиство во Загреб. Станува збор за убиството на Ивана Хоџак, ќерката на најпознатиот хрватски адвокат Звонимир Хоџак, чие име многу пати се поврзуваше со мафијашките кругови, особено по неговиот ангажман како адвокат на поранешниот генерал Владимир Загорец.

Бомбата која го уби Пуканиќ сè уште одекнува во јавноста на Хрватска. По-



ПОЛИЦИСКИОТ ОБРАЧОТКРИ МНОГУ ДОКАЗИ ЗА УБИСТВОТО

МАКЕДОНИЈА "ПЕПЕЛ" ОД "БАЛКАН ЕКСПРЕС"!

Неспорен е фактот дека тутунската мафија е најсилна на Балканот. Преку бизнисот со цигарите се вртат огромни суми, чии корисници често се политички лица од балканските влади. Токму за ова и пишуваше Иво Пуканиќ, кој во својот весник "Национал", како еден од главните го посочи црногорскиот премиер Мило Ѓукановиќ, против кој, да потсетиме, беше сведок во Судот во Италија. Случајно или, пак, намерно во истовреме додека трае акцијата "Балкан експрес" во Хрватска, во Република Македонија е уапсен тутунскиот бос од Куманово, Бајруш Сејдиу. Смешно е да веруваме дека Република Македонија без ничија помош сама одлучи да ја направи акцијата "Пепел"!?

веќето политичари ова убиство го окарактеризираа како порака до нив, но и како порака која недвосмислено вели: "Ние сè уште сме силни", со потпис - мафијата. На ова упатуваат и штурите информации на дел од лицата вклучени во истрагата, кои неофицијално потенцираат дека начинот на кој е изведен овој атентат многу потсетува на мафијашките пресметки, кои се случуваа неколку години порано во соседството на Хрватска. Дали истрагата ќе докаже дека убиството на еден од најконтроверзните новинари во Хрватска е дело на мафијата, е премногу рано да се каже, иако хрватското МВР буквално работи во три смени, во кои се вклучени и експерти од Србија и од Бугарија.


За Иво Пуканиќ се говори секаде и сешто. Почнувајќи од тоа дека беше повеќе од новинар, алудирајќи на неговата поврзаност со некои лица од хрватското подземје, па сè до тоа дека е голем наивец, кој верувал во приказната дека лошите луѓе дефинитивно

нувајќи од информациите за неговите наводни приватни дружења со некои лица од подземјето сè до она што јавно можеше да се види и прочита во "Национал", каде жестоко, со име и презиме, ги критикуваше овие лица, при тоа коментирајќи ги нивните контакти со одредени политичари во Хрватска, но и надвор од неа. Пуканиќ беше познат по тоа што во неделникот објавуваше бројни афери, како онаа за тутунската мафија во Србија и во Црна Гора, каде без пардон во своите текстови го посочуваше црногорскиот претседател Мило Ѓукановиќ како еден од најголемите дилери на цигари во целиот регион. Но, ништо помалку жесток не беше и кон убијците на српскиот премиер Зоран Ѓинѓиќ, односно кон припадниците на земунскиот клан, каде засага неофицијално веќе е ставен прстот за можните убијци на Пуканиќ!? Се разбира, тука се и текстовите за хрватските политичари, почнувајќи од оние кои ги одбележаа раните деведесетти години

ХРВАТСКА

на минатиот век сè до оние кои денес се актуелни на политичката сцена во Хрватска, а кои до последниот ден беа мета на перото на Пуканиќ.

Токму овие текстови говорат дека убиецот на Пуканиќ би можел да биде припадник на мафијата, што недвосмислено го отвора прашањето дали можеби овој случај нема да предизвика серија мафијашки убиства низ целиот регион или, пак, тој период заврши со транзицијата? Доколку го следиме примерот со Република Бугарија, би можеле да кажеме дека во оваа земја таа "ера" заврши со нејзиното влегување



**ЖЕЉКО МИЛАНОВИЌ СЕ СОМНИЧИ
ДЕКА ЈА ПОСТАВИЛ БОМБАТА**

МАКЕДОНИЈА Е ОАЗА!?

Неспорно е дека мафијата е рецидив од војната и од транзицијата. Македонија ги имаше и двете. За среќа да се надеваме дека војната заврши, а транзицијата, за жал, сè уште трае. Дали токму поради тоа што буквално сме заглавени во тој транзиционен тунел, убиството на новинарот Пуканиќ би можело да го размрда и нашето домашно подземје или, пак, Македонија ќе остане надвор од овие случувања? Дали Република Македонија и натаму треба да продолжи да верува дека тоа што се случува во соседството кај нас не може да се случи, и ќе продолжи како некогаш да верува дека е оаза на мирот?

во ЕУ. Сепак, од годините на транзицијата, кога царуваше времето на мафијата во Бугарија, ќе останат запишани 200 ликвидации, кои се ставаа на списокот на нејзини дела. Ваква слична пресметка веќе доживеа и Република Србија, кога Владата на оваа земја, веднаш по убиството на премиерот Зоран Ѓинѓиќ, ѝ објави војна на мафијата, односно на подземјето, активирајќи ја акцијата "Сабја". Сепак, мора да се потенцира дека во оваа држава, во која промените де факто одат тешко, справувањето со мафијата сè уште е тема број еден за сите српски политичари. Ништо поразлична, ако не и полоша, не е состојбата со мафијата и во Босна и Херцеговина. Земја која го доживеа најгрозоромниот филм на војната, и земја во која реформите се прават многу бавно. Со еден збор, земја во која мафијата го има главниот збор!? Каде е Македонија?

ДОМИНО ЕФЕКТ!

Неспорно е дека мафијата е рецидив од војната и од транзицијата. Македонија ги имаше и двете. За среќа, да се надеваме дека војната заврши, а транзицијата, за жал, сè уште трае. Дали токму поради тоа што буквално сме заглавени во тој транзиционен тунел, убиството на новинарот Пуканиќ би можело да го размрда и нашето домашно подземје или, пак, Македонија ќе остане надвор од овие случувања? Дали Република Македонија и натаму треба да продолжи да верува дека тоа што се случува во соседството кај нас не може да се случи, и ќе продолжи како некогаш - да верува дека е оаза на мирот?

Војните кои се случија на Балканот најописно ни покажаа што значи домино ефект, иако македонските политичари нè убедуваа дека во нашата земја нема и не може да има војна! Но, за жал, очигледно и таа епизода од независниот филм моравме да ја поминеме, всушност исто како и сите други земји од поранешна Југославија. Токму затоа мораме да бидеме многу внимателни со овој нов т.н. домино филм-мафија, кој се случува(ше) речиси во сите земји во соседството, што несомнено ја отвора можноста мафијата да затропа на голема врата во Македонија!? Но, како обичниот граѓанин може да знае за тоа? Секако дека не може да знае кој сè во оваа држава е мафија, и дали таа воопшто постои, сè до оној момент додека истата не се почувствува повикана да истапи во јавноста!? А тоа може да се случи оној момент кога надлежните институции и новинарите во државата ќе одлучат да ѝ отворат војна.

Отворањето војна на мафијата природно значи и нивно бранење, кое гледаме дека во соседството значи убиство, за оној кој ќе се обиде за неа јавно да зборува. Пуканиќ е "најсвеж" пример дека балканската мафија воопшто не е мала и наивна, туку напротив, одлично организирана, и што е најважно - меѓусебно поврзана во целиот регион. Всушност, за тоа говорат и уапсени лица во Хрватска, кои се сомничат за учество во убиството на Пуканиќ, кои се српски државјани, а за кои се шпекулира дека се дел од српското подземје. Истовремено поголем дел од овие лица се и хрватски, но и босански државјани,

ПОТПИС НА МАФИЈАТА

Сторителите на убиствата на Пуканиќ и на Фрањиќ еден месец однапред изнајмиле стан, кој се наоѓа спроти Редакцијата на "Национал" и од каде можело целосно да се забележи движењето на Пуканиќ, но и прегледно да се набљудува целиот паркинг простор, каде убиениот го паркирал својот автомобил. Според хрватската полиција, бомбата која на паркинг просторот ја донел Милановиќ е активирана од страна на Бојан Гудуриќ, кој се наоѓал во станот, и каде потоа двајцата го очекувале расплетот на ситуацијата. Бомбата била активирана во 18.27 часот, односно во моментот кога Пуканиќ ја допрел бравата на својот автомобил. Полицијата претпоставува дека за ваквиот успешен атентат, ликвидаторите два месеца по дваесет и четири часа го следеле Пуканиќ, при што ги запознале неговите секојдневни навики и движења. Покрај Гудуриќ и Милановиќ, за убиството на Пуканиќ се сомничат и Роберт и Лука Матаниќ, како и Амир Мафалани, на кои им е одреден триесетдневен притвор.

што којзнае по кој пат ја отвораат приказната дека мафијата нема националност, ниту држава, туку едноставно само интерес!

Македонија засега мирно спие. Причината за тоа можеби лежи во фактот што Македонија нема толку развиена мрежа за постоење на класична мафија или, пак, истата можеби постои и функционира, без при тоа некој да ѝ попречува во "работата"! Сепак, не смее да се исклучува можноста дека некоја "група" од државата соработува со овие "интересни" групи од соседството, како што всушност се шпекулираше и за време на војната во 2001 година!? Или, пак, нашата земја служи само како транзит за големите бизниси!?